

20130150589

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

2013
07-491/1
23 2013

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

52/10, 36/11, 6/12 24/12),
17 (2) : “ ”
17- (3) :
”
(5) :
”
(5) (6), (7) (8), :
„(6)

(7)

, (6)

(3) (2)

(8)

(6)

.”

18 (1) :“ - 3 17- (5) ”
:” 17- (7) ”.

(2)

:

”

17- (6)

“

(3), (4) (5)
(6), (7), (8), (9) (10) (3), (4), (5), (6) (7).

4

18- (1)

:

”

17 (6)

“

(2)

(3)

(2)

:

„(2)

17 (6)

“

5

“

”